

Репортажа

Еден од најстарите градови во Средна Европа, основан во IX век, под заштита на УНЕСКО, врвна туристичка дестинација, со вековна испреплетена архитектура, од која задолжително треба да се посетат плоштадот "Св. Вацлава", катедралата "Св. Вита", Карловиот мост, Еврејскиот квартал, Леноновиот ѕид, Стариот град...



ЗЛАТНИОТ ГРАД МАЈК



Градот е лоциран во централна Бохемија, на реката Влтава. Повеќе од 1.100 години тој е политички, културен и економски центар на Чешката република. Во него живеат околу 1,2 милиони луѓе.

Се смета дека Прага е еден од најубавите и најпосетуваните градови во Европа. Во 1992 година градот е ставен под заштита на УНЕСКО, како светско културно наследство. Прекарот на Прага е "Мајка на градовите" или "Златниот град".

Како еден од најстарите, најголемите и најубавите градови во Средна Европа, кој во текот на Втората светска војна бил поштеден од разорувањата кои се случиле, Прага денес претставува првокласна туристичка дестинација.

Архитектурата е разновидна и тука се преплетуваат романтизам, готика, ренесанса, барок, рококо, класицизам, ампир архитектура па сè до кубизам во XX век.



ТРАВЕЛ ХАУС



А НА СИТЕ ГРАДОВИ

Прага е основана во IX век по доаѓањето на Словените во Чешка и набрзо станала седиште на нивните кралеви, од каде и доспеале до царска положба во изборот на Светото Римско Царство.

Својот врв Прага го достигнала во време на владеењето на Карло IV, кој ги изградил Карловиот мост, катедралата "Св. Вито" (првата готичка катедрала во Централна Европа). Во април 1348 година бил основан и првиот Карлов универзитет. Карло IV, царот на Светото Римско Царство, Прага ја нарекувал и "Златниот град".

Во текот на историјата градот добивал многу епитети (Прага, господарка на Чешка), (Прага, мајка на сите градови), (Прага, главна империја, се мисли на Светото Римско Царство).

Главни туристички атракции се: Стариот град, староградскиот плоштад, плоштадот "Св. Вацлава", катедралата "Св. Вита" (XIV век), Карловиот мост, Еврејскиот квартал, Леноновиот сид, народните музеи и др.

Посетете ја Прага и на едно место запознајте ги сплотената многувековна историја и архитектура. Кога се наоѓате во овој град постојано со мислите се враќате во минатото, со векови наназад.

